



**ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ПОЕДНОСТАВЕНА ОТВОРЕНА ПОСТАПКА**

/преку ЕСЈН – со е-аукција/

ИЗНАЈМУВАЊЕ НА МРЕЖНИ ПРИНТЕРИ

Скопје, Јануари 2021 година

Врз основа на член 49 и 81 од Законот за јавните набавки (Службен весник на РМ бр.24/19), подготвена е:

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за Поедноставена отворена постапка за набавка на

ИЗНАЈМУВАЊЕ НА МРЕЖНИ ПРИНТЕРИ

Тендерската документација содржи:

1. Општи информации
2. Појаснување, изменување и дополнување на тендерската документација
3. Подготовка на понудата
4. Поднесување и отворање на понудите
5. Евалуација на понудите
6. Склучување на договорот за јавна набавка или на рамковната спогодба
7. Право на жалба и завршување на постапката за јавна набавка
8. Технички спецификации

Прилог 1 – Образец на понуда

Прилог 2 – Детален приказ на единечните цени по позиции и вкупната цена во Excel формат

Прилог 3 – Изјава за сериозност на понудата

Прилог 4 – Изјава за докажување на способноста

Прилог 5 – Табели со барани технички податоци

Прилог 6 – Модел на договор за јавна набавка

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ВО ВРСКА СО ДОГОВОРНИОТ ОРГАН И ПРЕДМЕТОТ НА НАБАВКА

1.1 Дефиниции

1.1.1 Одредени поими употребени во оваа тендерска документација го имаат следново значење:

„Договор за јавна набавка“ е договор склучен во писмена форма меѓу еден или повеќе економски оператори и договорниот орган чиј предмет е снабдување стоки и обезбедување услуги;

„Постапка за јавна набавка“ е постапка што ја спроведува договорниот орган, чија цел или дејство е купување или стекнување стоки и услуги;

„Економски оператор“ е секое физичко или правно лице или група такви лица, вклучувајќи ги и сите привремени здружувања, кои на пазарот или во постапките за јавни набавки нудат стоки и услуги;

„Понудувач“ е економски оператор кој поднел понуда;

„Носител на набавката“ е понудувач или група на понудувачи кои склучиле договор за јавна набавка;

„Подизведувач“ е правно или физичко лице кое за понудувачот, со кој договорниот орган склучил договор за јавна набавка или рамковна спогодба, снабдува стоки, обезбедува услуги или изведува работи што се директно поврзани со извршувањето на договорот или рамковната спогодба;

„Тендерска документација“ е секој документ изработен од страна на договорниот орган или на кој упатува договорниот орган, а со кој се опишуваат или се утврдуваат елементите на одредена набавка или постапка, вклучувајќи го и огласот за јавна набавка, претходното информативно известување или периодичното индикативно известување кое се користи како замена за оглас за јавна набавка, техничките спецификации, описната документација, предложените услови на договорот, обрасците што ги пополнуваат кандидатите или понудувачите, информациите за општоприменливите прописи и сета дополнителна документација;

„Технички спецификации“ се:

- во случај на јавна набавка на стоки или услуги, спецификација со која се дефинираат карактеристиките на производот или услугата, како што се ниво на квалитет, влијание врз животната средина и климатски влијанија, опис на сите услови (вклучувајќи и пристапност за лица со хендикеп) и оценка на сообразноста, ниво на изведба, користење на производот, безбедност или димензии, вклучувајќи ги и релевантните барања за производот во однос на називот под кој се продава, терминологијата, симболите, тестирањата и методите за тестирање, пакувањето, означувањето и етикетањето, како и инструкции за користење, производствени процеси и методи во секоја фаза од животниот век на стоките или услугите, како и постапки за оценување на сообразноста;

„Еквивалентно“ значи дека понудената стока или услуга има исти или подобри технички карактеристики од оние наведени во техничката спецификација на предметот на набавка;

„Прифатлива понуда“ е понуда поднесена од понудувачот, која ги исполнува условите за утврдување способност, потребите и барањата на договорниот орган наведени во техничките спецификации и останатата тендерска документација, што е навремена, која нема невообичаено ниска цена, а чија конечна цена не ги надминува средствата обезбедени или кои може да се дообезбедат од договорниот орган согласно со овој закон;

„Несоодветна понуда“ е понуда која не одговара на потребите и барањата на договорниот орган утврдени во тендерската документација без значителни промени;

„Писмено“ или „во писмена форма“ е секој израз што се состои од зборови или бројки што можат да се прочитаат, умножат и дополнително да се соопштат, како и информации што се пренесуваат и чуваат со помош на електронски средства, под услов сигурноста на содржината да е обезбедена и потписот да може да се идентификува;

„Електронско средство“ е електронска опрема за обработка и чување податоци (вклучувајќи и дигитална компресија), кои се пренесуваат, испорачуваат и примаат преку кабелски, радио или оптички средства или преку други електромагнетни средства;

„Електронски систем за јавни набавки (во натамошниот текст: ЕСЈН)“ е единствен информациски систем достапен на интернет, кој се користи со цел да се овозможи поголема ефикасност, транспарентност и економичност во областа на јавните набавки;

„Алтернативна понуда“ е понуда со која понудувачот нуди предмет на набавка кој ги задоволува минималните барања, односно стандарди што договорниот орган ги предвидел во тендерската документација, но на поинаков начин, со други технички карактеристики или методи, од оние кои биле утврдени со техничката спецификација.

1.2 Договорен орган

1.2.1 Договорниот орган е Оператор на електропреносниот систем на Република Северна Македонија – Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје, со седиште на адреса: ул. Максим Горки бр. 4, 1000 Скопје, телефон ++ 389 (2) 3149 085, електронска адреса: pancam@mepso.com.mk, интернет адреса: www.mepso.com.mk.

1.2.2 Лице за контакт кај договорниот орган е:

- **за техничкиот дел:**

Мафис Рушити, e-mail mafis.rushiti@mepso.com.mk

Јанко Русевски, тел ++ 389 (2) 3 149 061, e-mail jankor@mepso.com.mk

Ердол Преспа, тел ++ 389 (2) 3 149 854, e-mail erdol.prespa@mepso.com.mk

- **за комерцијалниот дел:**

Јовица Саздовски, тел ++ 389 (2) 3 149 695, e-mail jovicas@mepso.com.mk

1.3 Предмет на постапката за јавна набавка

1.3.1 Предмет на постапката за јавната набавка на услуги: **Изнајмување на мрежни принтери.**

Детален опис на предметот на набавка е даден во техничките спецификации.

1.3.2 Предметот на набавка е неделив.

1.4 Применливи прописи

1.4.1 Оваа постапка се спроведува согласно со Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/2019) и важечките подзаконски акти.

1.4.2 При подготовка на својата понуда, економскиот оператор треба да ги има предвид важечките прописи од областа на даноците и другите јавни давачки, работните односи, работните услови, заштитата при работа, заштита на личните податоци, облигационите односи, заштитата на потрошувачите. Сите прописи може да се најдат во соодветните изданија на Службен весник на Република Северна Македонија. Дополнителни податоци во однос на важечките прописи од горенаведените области, понудувачот може да добие од Управата за јавни приходи, Царинската управа и Министерството за финансии (за даноците и другите јавни давачки), Министерството за труд и социјална политика (за работните односи, работните услови и заштитата при работа), Дирекцијата за заштита на личните податоци (за заштита на личните податоци), Министерството за правда (за облигационите односи) и Министерството за економија (за заштита на потрошувачите).

1.5 Општи мерки за спречување на корупцијата

1.5.1 Договорниот орган, во постапката за јавна набавка и при извршување на Договорот, ќе ги преземе сите потребни мерки со цел навремено откривање на корупцијата и отстранување или намалување на штетните последици од истата.

1.6 Вид на постапка за јавна набавка

1.6.1 Договорот за јавна набавка ќе се додели со примена на поедноставена отворена постапка.

1.6.2 Оваа постапка се спроведува со користење на електронски средства преку Електронскиот систем за јавни набавки (во натамошниот текст: ЕСЈН), достапен на следнава интернет адреса <https://www.e-nabavki.gov.mk> и Правилникот за начинот на користење на електронскиот систем за јавни набавки („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 64/2019).

1.7 Посебни начини за доделување на договорот за јавна набавка

1.7.1 Електронска аукција

1.7.1.1 Договорот за јавна набавка ќе се додели со користење електронска аукција со цел добивање нови цени коригирани надолу, односно нови вредности за одредени елементи од понудите.

1.7.1.2 За предметот на договорот ќе се спроведе електронска аукција преку електронскиот систем за јавни набавки (<https://www.e-nabavki.gov.mk>).

1.7.1.3 Предмет на електронска аукција ќе биде вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти и увозни царини, без ДДВ за предметот на Договорот за јавна набавка.

1.7.1.4 Сите понудувачи што поднеле прифатливи понуди, истовремено ќе се поканат да достават нови цени или нови вредности за делот на понудата кој е предмет на електронска аукција.

1.7.1.5 Сите понудувачи во секоја фаза од аукцијата ќе имаат пристап до информациите кои ќе им овозможат во секое време да го утврдат својот ранг.

1.7.1.6 Доколку во постапката за јавна набавка остане само една прифатлива понуда, електронска аукција нема да се спроведе.

1.7.1.7 По завршувањето на електронската аукција, доколку предметот на набавката или поединечниот дел се состои од повеќе ставки, цената на секоја од поединечните ставки ќе се пресметува со соодветно намалување кое ќе биде еднакво на процентот на намалување на цената на

првичната понуда на избраниот најповолен понудувач (пред електронската аукција) и цената на последната понуда (по завршувањето на аукцијата).

2. ПОЈАСНУВАЊЕ, ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТЕНДЕРСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1 Достапност на тендерската документација

2.1.1 Тендерската документација е достапна на секој заинтересиран економски оператор преку ЕСЈН во формат кој економските оператори може директно да го користат.

2.2 Појаснување на тендерската документација

2.2.1 Економскиот оператор може да побара појаснување на тендерската документација преку модулот „Прашања и одговори“ на ЕСЈН, најмалку 6 (шест) дена пред крајниот рок за поднесување на понудите.

2.2.2 Појаснувањето договорниот орган ќе го достави преку истиот модул, без да го открие идентитетот на економскиот оператор кој го поставил прашањето, за што економските оператори што презеле тендерска документација ќе добијат автоматско електронско известување дека е даден одговор на поставеното прашање.

2.3 Изменување и дополнување на тендерската документација

2.3.1 Договорниот орган може, по свое наоѓање или врз основа на поднесените прашања за објаснување поднесени од страна на економските оператори, да ја измени или да ја дополни тендерската документација, при што во најкус можен рок, но не подоцна од 4 (четири) дена пред истекот на крајниот рок за поднесување на понудите ги прави достапни измените и дополнувањата на ист начин како што ја направил достапна тендерската документација, по што сите економски оператори што ја презеле ќе добијат автоматско електронско известување дека е објавена измена.

2.3.2 Во случај на измена на тендерската документација, договорниот орган крајниот рок за поднесување на понудите ќе го продолжи пропорционално на сложеноста на измената или дополната на тендерската документација во последните 6 (шест) дена пред истекот на рокот за поднесување понуди.

3. ПОДГОТОВКА НА ПОНУДАТА

3.1 Право на учество

3.1.1 Право да достави понуда има секое заинтересирано физичко или правно лице или група такви лица, вклучувајќи ги и сите привремени здружувања, кои на пазарот или во постапката за јавна набавка го нудат предметот на набавка.

3.1.2 Составен дел од групната понуда е договор за поднесување групна понуда со кој членовите во групата економски оператори меѓусебно и кон договорниот орган се обврзуваат за извршување на договорот за јавна набавка. Овој договор потребно е да ги содржи следниве податоци:

- членот на групата кој ќе биде носител на групата, односно кој ќе ја поднесе понудата и ќе ја застапува групата,
- членот на групата кој во име на групата економски оператори ќе го потпише Договорот за јавна набавка,
- членот на групата кој ќе ја издаде фактурата и сметка на која ќе се вршат плаќањата,
- краток опис на обврските на секој од членовите на групата економски оператори за извршување на Договорот,
- членот на групата кој во име на групата економски оператори ќе ја издаде гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот.

3.1.3 Членовите на групата економски оператори одговараат неограничено и солидарно пред договорниот орган за обврските преземени со понудата.

3.1.4 Економскиот оператор кој има една или повеќе негативни референци, групата економски оператори во која членува економски оператор кој има негативна референца нема право на учество во постапката согласно со член 101 став 7 од законот.

3.1.5 Економскиот оператор во рамките на иста постапка за доделување на Договорот за јавна набавка може да учествува само во една понуда. Сите понуди ќе бидат отфрлени ако економскиот оператор:

- учествува во повеќе од една самостојна и/или како член во групна понуда или
- учествува како подизведувач во друга самостојна и/или како член во групна понуда.

3.1.6 Економскиот оператор може да учествува како подизведувач во повеќе од една понуда.

3.1.7 Лицата кои учествувале во изработка на тендерската документација не смеат да бидат понудувачи или членови во група на понудувачи во постапката за јавна набавка.

3.1.8 За да учествува во постапката, економскиот оператор треба да се регистрира во ЕСЈН и да поседува квалификуван сертификат за електронски потпис согласно прописите за електронски потпис. Економскиот оператор се регистрира во ЕСЈН со пополнување на регистрациска форма која е составен дел од ЕСЈН.

Напомена: Во моментот на поднесување на групна понуда сите членови на групата треба да бидат регистрирани на Електронскиот систем за јавни набавки.

3.2 Посета на локација

3.2.1 Посета на локација не се предвидува.

3.3 Трошоци за поднесување на понуда

3.3.1 Економскиот оператор ги сноси сите трошоци поврзани со подготовката и со доставувањето на понудата, а договорниот орган не е одговорен за тие трошоци без оглед на водењето и на исходот од постапката за јавна набавка.

3.4 Јазик на понудата

3.4.1 Понудата, документите поврзани со понудата како и целата кореспонденција е на македонски јазик со користење на неговото кирилско писмо. Придружните документи и печатената литература кои се дел од понудата може да бидат на друг јазик, а во текот на евалуација на понудите, комисијата може да бара превод на македонски јазик.

3.5 Алтернативна понуда

3.5.1 Договорниот орган не дозволува поднесување алтернативни понуди.

3.6 Цена на понудата

3.6.1 Во цената на понудата треба да се засметани сите трошоци и попусти на вкупната цена на понудата, без ДДВ кој се искажува посебно, во денари или во евра.

3.7 Корекција на цени

3.7.1 При реализација на Договорот за јавна набавка не се предвидува корекција на цените, односно цените искажани во понудата на најповолниот понудувач ќе бидат фиксни за целото времетраење на Договорот за јавна набавка.

3.8 Рок, начин и место на извршување

3.8.1 Носителот на набавката е должен услугите предмет на договорот да ги изврши на начин и под услови како што е дефинирано во техничките спецификации.

3.8.2 Носителот на набавката е должен услугите кои се предмет на договорот да ги испорача и инсталира во рок од 30 (триесет) дена од денот на потпишување на договорот од двете договорни страни во Дирекција на Договорниот орган на ул. Максим Горки бр. 4 Скопје.

3.8.3. Записник за извршени услуги се изготвува од први до петти во месецот за претходниот месец, врз основа на извештаи извадени од уредите за принтаните / фотокопираните и скенирани страници. Записникот треба да биде потпишан од страна на овластено лице за спроведување на договорот од МЕРСО АД како и од овластен претставник на Носителот на набавката. Врз основа на тој записник еднаш месечно Носителот на набавката доставува фактура за наплата за услуги извршени во претходниот месец.

3.8.4 Рокот, начинот и местото на извршување се задолжителни. Сите понуди кои предвидуваат поинаков рок, начин и место на извршување ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

3.9 Начин и рок на плаќање

3.9.1 Начинот на плаќање ќе биде вирмански или со дознака (важи за странски понудувач) на месечна основа за извршени услуги во претходниот месец, во рок 30 (триесет) дена од денот на приемот на фактурата во архивата на договорниот орган придружена со примерок од записникот за извршени услуги потпишан од овластените лица на двете договорни страни.

3.9.2 Начинот и рокот на плаќање се задолжителни. Сите понуди кои предвидуваат поинаков начин и рок на плаќање од предвидениот ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

3.10 Период на важност на понудата

3.10.1 Понудата треба да е со важност од 90 дена. Понудите кои содржат покус период на важност од тој утврден во оваа точка од тендерската документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

3.10.2 Договорниот орган може, во исклучителни случаи кои не настанале по негова вина, да побара од понудувачите продолжување на периодот на важност на понудите.

3.11 Средства за обезбедување

3.11.1 Гаранција на понудата

3.11.1.1 Со понудата економскиот оператор доставува изјава за сериозност на понудата.

3.11.1.2 Со изјавата економскиот оператор изјавува дека:

- нема да ја повлече својата понуда пред истекот на периодот на нејзината важност,
- ќе ја прифати исправката на аритметичките грешки од страна на комисијата,
- ќе го потпише договорот за јавна набавка согласно со условите од тендерската документација и доставената понуда,
- ќе ја обезбеди гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот.

3.11.2 Гаранција за квалитетно извршување на договорот

3.11.2.1 Договорниот орган ќе бара од понудувачот чија понуда е избрана за најповолна да обезбеди гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот во вид на банкарска гаранција во вредност од 5% од вредноста на договорот за јавна набавка.

4. ПОДНЕСУВАЊЕ И ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1 Поднесување на понудите

4.1.1 Понудата се поднесува во согласност со тендерската документација, со користење на обрасците дадени во прилог.

4.1.2 Понудата е обврзувачка за целиот период на важност што го утврдил договорниот орган.

4.1.3 Понудувачот ја доставува понудата со цена во која се засметани сите трошоци и попусти на вкупната цена на понудата, без ДДВ кој се искажува посебно, во денари или во евра.

[доколку цената на понудата се искажува во евра курсната листа што ќе се користи за евалуације е онаа на Народната банка на Република Македонија, а курсот за размена е оној што важел 14 дена пред крајниот рок за поднесување на понудите].

4.1.4 Цената на понудата се изразува за вкупниот предмет на набавка.

[доколку предметот на набавка е поделен во делови, цената на понудата се изразува посебно за оној дел за кој се поднесува понудата].

4.1.5 Понудувачот може да ја измени, замени или да ја повлече својата понуда пред истекот на крајниот рок за поднесување на понудите.

4.1.6 Понудата се поднесува во електронска форма преку ЕСЈН и истата треба да биде електронски потпишана со користење на квалификуван сертификат за електронски потпис од одговорното лице на економскиот оператор или лице овластено од него. Сертификатот треба да биде со важност најмалку до моментот на јавното отворање односно крајниот рок за поднесување на понудите.

4.1.7 Доколку понудата ја потпишува лице овластено од одговорното лице, во прилог се доставува и овластување за потпишување на понудата потпишано од одговорното лице.

Напомена: *Подетални информации за начинот на дигитално потпишување се содржани во прирачникот "Општи и технички препораки за користење на ЕСЈН за економски оператори и договорни органи" објавен на почетната страна на ЕСЈН во делот "Документи".*

4.1.8 Економските оператори можат во хартиена форма да ја поднесат документација во нестандартен формат и големина пред крајниот рок за поднесување на понудите, доколку истите се преобемни за скенирање и прикачување на ЕСЈН. Оваа документација се доставува во запечатен внатрешен плик на кој се наведува полниот назив и адреса на економскиот оператор. Така запечатениот внатрешен плик се затвора во надворешен плик кој:

- е адресиран со точна адреса на договорниот орган;
- содржи информација за бројот на огласот за доделување на договор за јавна набавка и датумот на кој е објавен;
- во горниот лев агол стои предупредување „Не отворај“, за да не се отвора пред времето и датумот за отворање на понудата.

4.1.9 Понудите кои содржат покус период на важност од тој утврден во точка 3.10.1 од тендерската документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

4.2. Краен рок за поднесување на понудите

4.2.1 Краен рок за доставување на понудите е **02.02.2021 година до 12.00 часот.**

4.2.2 Понудите се поднесуваат преку ЕСЈН на следнава веб адреса: <https://e-nabavki.gov.mk>.

4.2.3 По истекот на крајниот рок за поднесување на понудите истите нема да може да се поднесат преку ЕСЈН.

4.3. Елементи на понудата

4.3.1 Понудата треба да е составена од следниве елементи:

- Образец на понуда (Прилог 1),
- Детален приказ на единечните цени по позиции и вкупната цена во Excel формат (Прилог 2),
- Изјава за сериозност на понудата (Прилог 3),
- Изјава за докажување способност (Прилог 4) или документи за докажување на способност (Документи за докажување на способност од точка 5.2, Документи за докажување на способност од точка 5.3),
- Документи барани во **напомената** од техничките спецификации од тендерската документација, кои треба да се достават заедно со понудата,
- Пополнети табели со барани технички податоци (Прилог 5).
- Модел на договор за јавна набавка (Прилог 6).

4.3.2 Понудата задолжително треба да биде комплетна и со сите елементи од точка 4.3.1.

4.3.2.1 Сите понуди кои не се комплетни и на кои им недостасуваат елементи / документи од точка 4.3.1, ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

4.4 Подизведување

4.4.1 Понудувачот може дел од договорот за јавна набавка да додели на подизведувач. Доколку понудувачот користи подизведувач при извршувањето на договорот за јавна набавка, во понудата:

- ги наведува сите подизведувачи, како и секој дел од договорот за кој има намера да го додели на подизведувачи;
- доставува контакт податоци за законските застапници на предложените подизведувачи;
- доставува документација за утврдување способност на предложените подизведувачи и
- доставува барање од подизведувачот за директно плаќање, доколку подизведувачот го бара тоа.

4.5 Отворање на понудите

4.5.1 Отворањето на понудите е јавно, а ќе се изврши на ден **02.02.2021 година до 12.00 часот** во време определено во тендерската документација како краен рок за поднесување на понудите, на следнава локација: АД МЕПСО, ул. Максим Горки бр. 4, Скопје, III кат.

4.5.2 Понудувачот може да има свој овластен претставник на јавното отворање на понудите, при што овластениот претставник треба на комисијата да и предаде писмено овластување од понудувачот, доколку сака да даде забелешки на постапката на јавно отворање.

4.5.3 Комисијата за јавни набавки ќе пристапи кон отворање на понудите доколку е пристигната и само една понуда.

5. ЕВАЛУАЦИЈА НА ПОНУДИТЕ

5.1 Утврдување способност

5.1.1 Во постапката за јавна набавка ќе може да учествуваат економски оператори за кои, договорниот орган преку придружната документација утврдува:

- дека не постојат причини за исклучување од постапката,
- дека се исполнети условите за квалитативен избор, и тоа:

- а) способност за вршење професионална дејност,
- б) техничка и професионална способност.

5.1.2 Економскиот оператор во прилог на понудата доставува изјава за докажување на способноста или документи за утврдување способност.

5.1.3 Доколку економскиот оператор во прилог на понудата доставува изјава за докажување на способноста, истата треба да биде изработена на образецот даден во Прилог 4 од тендерската документација и да биде електронски потпишана со користење на квалификуван сертификат за електронски потпис од одговорното лице на економскиот оператор или лице овластено од него.

5.1.4 Пред донесување на одлуката за избор на најповолна понуда, економскиот оператор чија понуда е оценета за најповолна е должен да ги достави документите за утврдување способност, доколку не ги доставил со понудата.

5.1.5 Договорниот орган ги прифаќа документите за утврдување на способност од точка 5.1.4 на овој член кои се издадени и по крајниот рок за поднесување на понудите.

5.1.6 Придружната документација се поднесува во скенирана електронска форма.

5.2 Причини за исклучување од постапката

5.2.1 Договорниот орган ќе го исклучи од постапката за јавна набавка економскиот оператор:

1) доколку утврди дека на економскиот оператор или на лицето кое е член на управниот или на надзорниот орган на тој економски оператор или кое има овластувања за застапување или донесување одлуки или надзор врз него, во последните пет години му е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело кое има елементи од кривичните дела учество во злосторничко здружување, корупција, затајување даноци и придонеси, тероризам или казнени дела поврзани со терористички активности, перење пари и финансирање тероризам и злоупотреба на детскиот труд и трговија со луѓе, утврдени во Кривичниот законик.

2) кој има неплатени даноци, придонеси или други јавни давачки, освен ако му е одобрено одложено плаќање на даноците, придонесите или другите јавни давачки во согласност со посебните прописи и истите редовно ги плаќа;

3) кој е во постапка на стечај или во постапка на ликвидација;

4) на кој му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство;

5) на кој му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;

6) на кој му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност или

7) кој дава лажни податоци или не ги доставува податоците што ги бара договорниот орган.

5.2.2 Договорниот орган го исклучува економскиот оператор од постапката за јавна набавка доколку до крајниот рок за поднесување на понудите или пријавите за учество е на листата на издадени негативни референци.

5.2.3 Договорниот орган ќе го исклучи економскиот оператор од постапката за јавна набавка во случаите доколку:

а) економскиот оператор покажал значителни или постојани недостатоци во исполнувањето клучни обврски во претходни договори за јавни набавки или претходни договори за концесии и јавно приватни партнерства склучени со договорниот орган, што резултирало со еднострано раскинување на договорот, барање оштета или преземање други слични санкции од страна на договорниот орган;

б) економскиот оператор незаконски влијае врз одлуката на договорниот орган или да добие доверливи информации со кои би можел да стекне незаконска предност во постапката за јавна набавка.

5.2.4 За докажување дека не постојат услови за исклучување од постапката, економскиот оператор ги доставува следниве документи:

- изјава на економскиот оператор дека во последните 5 години на економскиот оператор или на лицето кое е член на управниот или на надзорниот орган на тој економски оператор или кое има овластувања за застапување или донесување одлуки или надзор врз него, во последните пет години не му е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело кое има елементи од кривичните дела учество во злосторничко здружување, корупција, затајување даноци и придонеси, тероризам или казнени дела поврзани со терористички активности, перење пари и финансирање тероризам и злоупотреба на детскиот труд и трговија со луѓе, утврдени во Кривичниот законик;

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде економскиот оператор е регистриран;

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган или единствен документ за докажување на способноста;

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган или единствен документ за докажување на способноста;

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство или единствен документ за докажување на способноста;

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена забрана за вршење на одделна дејност или единствен документ за докажување на способноста;

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна трајна забрана за вршење на одделна дејност или единствен документ за докажување на способноста;

- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност или единствен документ за докажување на способноста и

- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - привремена забрана за вршење одделна дејност или единствен документ за докажување на способноста.

5.2.5 Изјавата од алинеја 1 од потточка 5.2.4 ја изготвува самиот економски оператор во електронска форма и ја потпишува со квалификуван сертификат за електронски потпис и истата не треба да биде заверена од надлежен орган.

5.2.6 Потврдите од потточка 5.2.4 ги издаваат надлежни органи во земјата каде е регистриран економскиот оператор. Ако земјата во која е регистриран економскиот оператор не ги издава овие документи или ако тие не ги опфаќаат сите горенаведени случаи, економскиот оператор може да достави изјава заверена кај надлежен орган.

5.2.7 Документите од потточка 5.2.4 не смеат да бидат постари од 6 (шест) месеци сметано од крајниот рок за поднесување на понудите наназад.

5.3 Услови за квалитативен избор

5.3.1 Способност за вршење на професионална дејност

5.3.1.1 Право на учество во постапката има секој економски оператор кој е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка или припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

5.3.1.2 За да ја докаже способноста за вршење професионална дејност, економскиот оператор треба да достави:

- Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

5.3.2 Економска и финансиска состојба – не се бара

5.3.3 Техничка и професионална способност

5.3.3.1 Потребната техничка и професионалната способност за квалитетно извршување на договорот, договорниот орган ќе ја утврди преку следниве минимални услови:

- Економскиот оператор да има склучен минимум 1 (еден) договор за давање на користење/изнајмување на мултифункционален уред (печатар, копир и скенер).

5.3.3.2 Економскиот оператор го докажува исполнувањето на минималните услови од потточка 5.3.3.1 со доставување на:

- Листа на склучени договори за давање на користење/изнајмување на мултифункционален уред (печатар, копир и скенер), со вредности, датуми, приматели на услуги (договорни органи или економски оператори), со обезбедување на најмалку 1 (една) потврда за извршени услуги издадени од примателите.

5.3.3.3 Доказите од точка 5.3.3.2, за потточка 5.3.3.1, освен потврдите за извршени услуги ги изготвува и електронски ги потпишува самиот економски оператор и тие не мора да бидат заверени од надлежен орган.

5.3.4 Користење способност од други субјекти

5.3.4.1 Во постапката за јавна набавка, економскиот оператор може заради исполнување на условите за квалитативен избор во делот на техничката или професионалната способност да ја користи способноста на други субјекти.

5.3.4.2 Економскиот оператор може во постапката за јавна набавка да ја користи способноста на друг субјект за докажување на исполнетоста на условите за квалитативен избор во врска со образовните и стручните квалификации или релевантно стручно искуство само доколку другиот субјект ќе ги изведува работите или ќе ги обезбедува услугите за кои се бара таквата способност.

5.3.4.3 Ако економскиот оператор користи способност на друг субјект, тој е должен да ја докаже поддршката со валиден доказ дека тој субјект ќе му ги стави на располагање соодветните ресурси.

5.3.4.4 Со цел договорниот орган да може да провери дали субјектот чија способност ја користи економскиот оператор ги исполнува потребните услови за квалитативен избор и дали постојат причини за негово исклучување, економскиот оператор треба да ја достави документацијата наведена во точките 5.2.4, 5.3.1.2 и 5.3.3.2 од оваа тендерска документација.

5.3.4.5 Ако во постапката учествува групата економски оператори, истата може да ја користи способноста на членовите во групата или на други субјекти на начин утврден во точката 5.3.4.3 од оваа потточка.

5.4 Стандарди за системи за квалитет – не се бара

5.5 Стандарди за управување со животната средина – не се бара

5.6 Критериум за избор на најповолна понуда

5.6.1. Договорниот орган како критериум за избор на најповолна понуда ќе ја користи економски најповолната понуда врз основа на: **цената**.

5.7 Евалуацијата на понудите

5.7.1. Кај поедноставената отворена постапка, комисијата, најпрво ја проверува комплетноста и валидноста на способноста за вршење на професионална дејност на понудувачот. Истовремено, согласно со член 101 став 13 од законот, на ЕСЈН ја проверува листата на издадени негативни референци.

5.7.2. При проверката на комплетноста и валидноста на документацијата за утврдување на способноста на понудувачот и при евалуација на понудата, комисијата може да побара понудувачите да ги појаснат или дополнат документите, доколку не станува збор за значителни отстапувања од бараната документација, внимавајќи со бараното појаснување или дополнување да не создава предност во корист на одреден економски оператор.

5.7.3 Бараното објаснување понудувачот го доставува преку ЕСЈН во рок кој го определила комисијата.

5.7.4. Комисијата не смее да бара, ниту да дозволува никакви промени во финансиската и техничката понуда, освен исправката на аритметички грешки.

5.7.5. Комисијата во примерен рок може да побара од понудувачот, а со цел за објаснување на понудата, превод на делот од понудата кој е во врска со техничката документација за кој во тендерската документација дозволил истата да биде изработена на странски јазик.

5.7.6 Договорниот орган ќе побара од економскиот оператор, во рок не пократок од 5 (пет) дена, да ја објасни цената или трошокот наведен во понудата, доколку смета дека понудата содржи невообичаено ниска цена во однос на услугите што се предмет на набавка или доколку постои сомнеж дека договорот ќе биде извршен.

5.7.7 Договорниот орган, ќе побара објаснување на цената доколку вредноста на понудата е за повеќе од 50% пониска од просечната цена на прифатливите понуди и е за повеќе од 20% пониска од следната рангирана понуда, во случај да има добиено најмалку три прифатливи понуди.

5.7.8 Евалуацијата на понудите ќе се врши согласно со критериумите наведени во тендерската документација.

5.7.9 По извршената евалуација, комисијата ќе пристапи кон рангирање на понудите и изготвување предлог за избор на најповолна понуда.

5.8 Заштита на податоци

5.8.1. Договорниот орган нема да открива информации доставени од страна на економскиот оператор кои се означени како деловна тајна или утврдени како класифицирана информација.

5.8.2 Економскиот оператор може, врз основа на закон, друг пропис или општ правен акт да означи одредени податоци за деловна тајна или за класифицирани, вклучувајќи ги техничките или трговските тајни содржани во понудата или пријавата за учество, под услов да го наведе правниот основ врз основа на кој истите се означени за тајни или за класифицирани.

5.8.3 Економскиот оператор не смее да ги означат за деловна тајна или за класифицирана информација: цената на понудата, трошоците на животниот век, спецификациите на понудените стоки, услуги или работи, количините, податоците во врска со критериумите за избор на најповолна понуда, јавните исправи, извадоците од јавни регистри и другите податоци кои согласно со посебните прописи мора јавно да се објавуваат или не смее да се означат како деловни тајни или како класифицирани информации.

5.9 Исправка на аритметички грешки

5.9.1 Доколку комисијата утврди дека постојат аритметички грешки исправка се врши на следниот начин:

- 1) кадешто има неусогласености на износот изразен во зборови и броеви, преовладува износот изразен во зборови, освен ако износот е поврзан со аритметичка грешка;
- 2) доколку има неусогласености помеѓу единичната цена и вкупната цена, а вкупната цена е резултат на множење на единичната цена и количината, во тој случај преовладува единичната цена, а вкупната цена ќе се коригира, освен ако не постои очигледно поместување на

децималната запирка во единичната цена, при што во таков случај важи наведената вкупна цена, а единичната цена ќе се коригира;

- 3) доколку има грешка во вкупниот износ што соодветствува на додавањето или одземањето на меѓувредностите, преовладува меѓувредноста, а вкупниот износ ќе се коригира и
- 4) во случај на несовпаѓање помеѓу цената внесена на Електронскиот систем за јавни набавки и цената внесена во образецот на понудата, за валидна се смета цената внесена во образецот на понуда и ќе се измени цената внесена во Електронскиот систем за јавни набавки.

5.10 Поништување на постапката

5.10. 1. Договорниот орган може да ја поништи постапката за јавна набавка, за што носи одлука за поништување на постапката ако:

- бројот на кандидати е понизок од минималниот број предвиден за постапките за јавна набавка согласно со овој закон,
- не е поднесена ниту една понуда или ниту една прифатлива понуда,
- настанале непредвидени промени во буџетот на договорниот орган,
- понудувачите понудиле цени и услови за извршување на рамковната спогодба за јавна набавка кои се понеповолни од реалните на пазарот,
- оцени дека тендерската документација содржи битни пропусти или недостатоци,
- добие инструкции од Бирото да ја поништи постапката во управна контрола или поради технички проблем на ЕСЈН кој не може да се надмине на поинаков начин, или
- поради непредвидени и објективни околности се промениле потребите на договорниот орган.

5.10.2. Договорниот орган ги известува сите учесници во постапката за јавна набавка преку ЕСЈН, најдоцна во рок од три дена од денот на поништувањето, во врска со престанокот на обврските на учесниците што произлегуваат од поднесувањето на понудите и за причините за поништување на постапката.

6. СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА ИЛИ НА РАМКОВНАТА СПОГОДБА

6.1 Доделување на договорот за јавна набавка

6.1.1 Договорниот орган ќе ја донесе одлука за избор или за поништување на постапката во рок кој не е подолг од рокот за поднесување на понудите, сметајќи од денот определен како краен рок за поднесување на понудите, а не сметајќи ги деновите во кои договорниот орган чека преземање одредено дејствие од друг субјект.

6.1.2 Договорниот орган го склучува договорот за јавна набавка со понудувачот чија понуда е избрана за најповолна врз основа на техничката и на финансиската понуда во рок од 30 дена од денот на конечност на одлуката за избор, но не подоцна од периодот на важност на понудата.

6.1.3 Доколку две или повеќе понуди имаат иста цена, за најповолен понудувач ќе биде избран оној кој прв ја поднел понудата на ЕСЈН.

6.1.4 Ако избраниот понудувач се откаже од склучување на договорот или дојде до раскинување заради негово ненавремено или неквалитетно извршување, договорниот орган може да склучи договор со следниот рангиран понудувач, ако цената не е повисока од 5% во однос на првично избраната понуда.

6.2 Известување за доделување на договорот за јавна набавка

6.2.1 Договорниот орган ќе ги известува понудувачите за одлуките во врска со утврдената способност, извршениот избор на најповолна понуда, склучувањето на договорот или поништувањето на постапката за јавна набавка. Известувањето се доставува во рок од 3 (три) дена од денот на донесувањето на соодветната одлука.

6.2.2 Во прилог на известувањето ќе се достави и примерок од соодветната одлука, а истото ќе се испрати преку ЕСЈН.

6.2.3 По доставување на одлуката за избор на најповолна понуда или за поништување на постапката, а до истекот на рокот за вложување жалба, економските оператори што учествувале во постапката имаат право на увид во целокупната документација од постапката, вклучувајќи ги доставените понуди или пријави за учество, освен оние документи што се означени како деловна тајна.

6.3 Склучување на договорот

6.3.1 Договорните страни го склучуваат договорот за јавна набавка во писмена форма во рамки на рокот на важност на најповолната понуда, но не подоцна од 30 дена од денот на конечност на одлуката за избор.

6.3.2 Договорот за јавна набавка се склучува согласно со условите утврдени во тендерската документација и понудата.

6.3.3 Договорниот орган ќе го достави договорот за јавна набавка до избраниот најповолен понудувач во 6 (шест) примероци на потпишување, откако истиот ќе го потпише овластеното лице на договорниот орган.

6.3.4 Избраниот најповолен понудувач има обврска да го потпише договорот за јавна набавка и да му го врати на договорниот орган во рок од 5 (пет) работни дена од денот на добивање.

6.3.5 Доколку избраниот најповолен понудувач не го потпише договорот во рокот утврден во точка 6.3.4 од тендерската документација, договорниот орган го задржува правото да смета дека избраниот најповолен понудувач се откажал од склучување на договорот и ќе објави негативна референца.

6.4. Извршување на договорот

6.4.1 Договорните страни го извршуваат договорот за јавна набавка согласно со условите утврдени во тендерската документација и избраната најповолна понуда.

6.4.2 Договорниот орган ќе врши контрола дали извршувањето на договорот за јавна набавка е во согласност со условите од договорот.

6.4.3 При извршувањето на договорот договорните страни покрај одредбите од Законот за јавните набавки, соодветно ќе ги применат одредбите од законот што ги уредува облигационите односи.

6.5 Измени на договорот за јавна набавка во текот на неговата важност

6.5.1 Во текот на реализацијата на договорот може да дојде до негово менување согласно со член 119 од Законот за јавните набавки.

7. ПРАВО НА ЖАЛБА И ЗАВРШУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ЈАВНА НАБАВКА

7.1 Право на жалба

7.1.1 Секој економски оператор кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка или рамковната спогодба и кој претрпел или би можел да претрпи штета од евентуално прекршување на одредбите од овој закон, може да бара правна заштита против одлуките, дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија од страна на договорниот орган во постапката за јавна набавка.

7.1.2 Жалбата се изјавува до Државната комисија во електронска форма, а се доставува истовремено до Државната комисија и договорниот орган преку ЕСЈН.

7.1.3 Кај поедноставената отворена постапка, жалба се изјавува во рок од 5 (пет) дена, од денот на:

- 1. објавување на огласот за јавна набавка, во однос на содржината на огласот или тендерската документација;*
- 2. објавување на известувањето за измени и дополнителни информации, во однос на содржината на измените и дополнителните информации;*
- 3. отворање на понудите, во однос на пропуштањето на договорниот орган соодветно да одговори на навремените прашања или барања за појаснување или измени на тендерската документација или*
- 4. прием на одлуката за избор на најповолна понуда или за поништување, во однос на постапката на евалуација и избор на најповолна понуда, или за причините за поништување на постапката.*

7.1.4 Жалителот кој пропуштил да изјави жалба, нема право на жалба во подоцнежната фаза на постапката за истиот правен основ.

7.2 Завршување на постапката за јавна набавка

7.2.1 Постапката за јавна набавка завршува на денот на конечноста на одлуката за избор или за поништување на постапката.

8. Технички спецификации

Техничка спецификација

АД МЕПСО за непречено функционирање на своите организациони единици има потреба од изнајмување на мултифункционални уреди копир/принтер/скенер.

Економските оператори треба да понудат уреди што ги исполнуваат минимум побараните технички карактеристики наведени во техничката спецификација. Понудувачот во прилог на понудата потребно е да достави технички спецификации (како и соодветни катлози, проспекти, веб локации) на понудените уреди од каде што може да се види дека понудените уреди ги исполнуваат минималните технички спецификации.

Економскиот оператор/Носителот на набавката треба да ги постави, инсталира и пушти во работа мултифункционалните печатари опфатени со оваа набавка во просториите на Дирекцијата на АД МЕПСО на ул. Максим Горки бр. 4 во Скопје

Економскиот оператор/Носителот на набавката треба да обезбеди високо ниво на квалитет на копијата – текстот и/или скенираните цртежи и/или копии, односно текстот да биде јасно читлив без прекини за да не дојде до негово погрешно толкување, а цртежите и скенираните (проекти, планска документација и сл) да бидат целосни, јасни и компактни.

Обезбедувањето на хартијата за печатење е обврска на МЕПСО АД и истата треба да биде со соодветен квалитет.

Гаранција на уредот, потрошниот материјал, транспортот, резервните делови, како и одржувањето на уредот подлежат на терет на понудувачот.

Уредите кои ќе се понудат треба да бидат квалитетни, функционални и исправни за целото времетраење на договорот. Потрошниот материјал кој што треба да го користат понудените уреди треба да биде оригинален, за квалитетна испечатена копија и да биде ист бренд како понудените уреди.

Под потрошен материјал подразбираме:

- Тонери
- Фотокондуктори
- Фузери (печки)
- Трансфер ролери (гумички)

Економскиот оператор/Носителот на набавката е должен да ги преземе празните тонери и останатиот искористен потрошен материјал.

По истекот на договорот, Економскиот оператор/Носителот на набавката е должен да ги преземе назад апаратите.

Спецификација на опремата

Договорниот орган има потреба од следнава опрема и услуги:

- Тип 1 – Мултифункционални уред Копир, Печатар, Скенер **7 (седум) парчиња**
- Тип 2 – Мултифункционални Колор уред Копир, Печатар, Скенер **5 (пет) парчиња**
- изнајмување на опремата (Тип 1 и Тип 2)
- инсталација и конфигурирање на опремата
- превентивно одржување на опремата
- дислокација на опремата (по потреба со претходно известување)

- сервисирање на опремата со резервни делови
- заменска опрема за да се обезбеди континуитет во работењето
- оригинални еколошки тонери, филтри за спречување на честички и миризба, како и сите други потрошни материјали (без хартија)
- ормар за секој мултифункционален уред

Опремата треба да го задоволува следниве минимални карактеристики:

1. Тип 1 – Мултифункционален уред Копир, Печатар, Скенер (минимални карактеристики) - 7 парчиња

- Брзина на печатење/копирање A4: минимум 40 стр/мин
- Брзина на скенирање во боја : минимум 70 стр/мин
- Брзина на печатење/копирање на прва страна: максимум 4 секунди или побрзо
- Резолуција на копирање: минимум 600dpi
- Резолуција на печатење: минимум 600dpi
- Резолуција на скенирање во боја: минимум 600dpi
- Автоматско двострано печатење/копирање: дуплекс
- Приклучоци: LAN 10/100/1000, USB, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)
- Формат на хартија: A6-A3
- Меморија: минимум 2GB
- Тврд диск: минимум 250 GB HDD
- Касети за влезна хартија со капацитет: минимум 2000 листа
- Мануелна касета: минимум 100 листа
- Автоматски повлекувач на оригинали: минимум 110 листа
- Оперативни системи: минимум Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2; 2016; 2019; Linux, Macintosh
- Тежина на хартија: минимум 55-250 гр/м2
- Евиденција, вграден електронски бројчаник: број на копирани/печатени/скенирани страни
- Скенирање на маил и фолдер
- колор скенирање и праќање на скенови по e-mail
- Читач на магнетни картици
- Поврзување на уредите со корисниците преку принт сервер

2. Тип 2 – Мултифункционален Колор уред Копир, Печатар, Скенер (минимални карактеристики) - 5 парчиња

- Брзина на печатење/копирање црно/бело и во боја A4: минимум 45 стр/мин
- Брзина на скенирање во боја : минимум 70 стр/мин
- Брзина на печатење/копирање на прва страна: максимум 4 секунди или побрзо за црно/бело и максимум 6 секунди или побрзо за во боја
- Резолуција на копирање: минимум 600dpi
- Резолуција на печатење: минимум 1200dpi

- Резолуција на скенирање во боја: минимум 1200dpi
- Автоматско двострано печатење/копирање: дуплекс
- Приклучоци: LAN 10/100/1000, USB, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)
- Формат на хартија: A6-A3
- Меморија: минимум 2GB
- Тврд диск: минимум 250 GB HDD
- Касети за влезна хартија со капацитет: минимум 2000 листа
- Мануелна касета: минимум 100 листа
- Автоматски повлекувач на оригинали: минимум 100 листа
- Оперативни системи: минимум Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2; 2016; 2019; Linux, Macintosh
- Тежина на хартија: минимум 55-250 гр/м2
- Евиденција, вграден електронски бројчаник: број на копирани/печатени/скенирани страни
- Скенирање на маил и фолдер
- колор скенирање и праќање на скенови по e-mail
- Читач на магнетни картици
- Поврзување на уредите со корисниците преку принт сервер

Инсталацијата на опремата подразбира физичка инсталација на опремата (носење на лице место и опакување на опремата), инсталација во мрежа и поврзување во domain инфраструктурата на МЕПСО АД (Active Directory), инсталација (во соработка со претставник од МЕПСО АД) на потребните драјвери и софтвери за непречено печатење/фотокопирање/секнирање на компјутерите кои ќе бидат дефинирани од договорниот орган.

Уредите мора да имаат функционалност за авторизиран пристап за печатење, копирање и скенирање за секој вработен, така што ќе има точна информација за бројот на копии и принтови од страна на секој корисник, во даден временски интервал. Имплементација на оваа функционалност во редовното работење на МЕПСО АД и менаџирање со нови корисници е обврска на економскиот оператор/носителот на набавката.

Потребите на МЕПСО АД се со цел, веднаш да се има увид во печатена/копирана количина на хартија за даден временски интервал со опција за автентикација на секој вработен на одреден уред истото да се реализира преку имплементација на LDAP протокол (во Microsoft Active Directory инфраструктура), принцип на најава.

Обука

Економскиот оператор/Носителот на набавката мора да направи обука на вработените за користење на опремата, да достави прирачници за корисници, како и да изврши напредна обука за информатичките лица во рок од пет дена од инсталирањето на опремата.

Техничка поддршка

Економскиот оператор треба да овозможи техничка поддршка и тоа:

- а) Телефон за поддршка во период 8:00 – 16:00;
- б) Известување за проблем преку телефон (мобилен и фиксен) и/или e-mail (достапност во период 8:00 – 16:00)

в) Интервенција на лице место за отстранување на проблемот/дефектот на опремата во рок од најмногу до 2 работни часа. Времето за отклонување на дефектот се смета од моментот на пријава за дефект преку телефонот за поддршка или е-маил.

Економскиот оператор треба да обезбеди редовен превентивен сервис на уредите.

Економскиот оператор мора да ги има на складиште сите потребни оригинални резервни делови и оригинални тонери, кој ќе овозможат континуирано функционирање на опремата.

Во случај на дефект на уредот, кој дефект е од посериозен карактер и не може да се сервисира во роковите наведени погоре, економскиот оператор треба да изврши замена со соодветен апарат. Дефектот не треба да е причина за застој во работењето на локацијата каде е уредот. Во случај на замена со нов апарат, економскиот оператор има за обврска да направи инсталација на драјверите на сите компјутери кои печатат на тој уред.

Табела со цени:

Опис	МКД без ДДВ
Единечна цена за 1 (една) копија/печатена страна А4 формат црно/бела	
Вкупен износ без ДДВ (ПРЕДМЕТ НА Е-АУКЦИЈА)	

Во понудата понудувачот дава цена за:

- испечатена/копирана 1 страница А4 формат црно/бела

Во цената за една страна печатење/копирање, се вклучени сите трошоци за изнајмување на опремата, за испорака и инсталација на опремата, одржување на функционалноста на опремата со вклучени оригинални резервни делови, тонери, сите транспортни трошоци и обука на вработените.

Цената за печатење/копирање на останатите формати различни од А4 ќе се одредува на следниов начин:

- При печатење А3 формат на хартија, бројот на копии/печатења ќе се пресмета како двоен број на страни од формат А4.

- При печатење/копирање на формат на хартија помал од А4 формат цената на чинење ќе биде иста како и печатење/копирање на А4 формат.

- Цената за испечатена/копирана 1 страница во боја ќе се пресмета како пет пати поголема од цената на испечатена/копирана 1 црно/бела страница од соодветниот формат.

- Цената на скенирана страница е трипати помала од цената на печатена страница во црно/бела за А4 формат.

Записник за услугите се изготвува од први до петти во месецот за претходниот месец, врз основа на извештаи извадени од уредите за принтаните / фотокопираните и скенирани страници.

Записникот треба да биде потпишан од страна на овластено лице за спроведување на договорот од МЕПСО АД како и од претставник на Економскиот оператор/Носителот на набавката.

Врз основа на тој записник еднаш месечно Економскиот оператор/Носителот на набавката доставува фактура за наплата за услуги извршени во претходниот месец.

Техничка понуда

Тип 1 – Мултифункционален уред Копир, Печатар, Скенер	Производител	
	Модел / Тип	
Барана конфигурација		Понудена конфигурација
Брзина на печатење/копирање А4	минимум 40 стр/мин	
Брзина на скенирање во боја	минимум 70 стр/мин	
• Брзина на печатење/копирање на прва страна	максимум 4 секунди или побрзо	
Резолуција на копирање	минимум 600dpi	
Резолуција на печатење	минимум 600dpi	
Резолуција на скенирање во боја	минимум 600dpi	
Автоматско двострано печатење/копирање	дуплекс	
Приклучоци	LAN 10/100/1000, USB, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)	
Формат на хартија	A6-A3	
Меморија	минимум 2GB	
Тврд диск	минимум 250 GB HDD	
Касети за влезна хартија со капацитет	минимум 2000 листа	
Мануелна касета	минимум 100 листа	
Автоматски повлекувач на оригинали	минимум 110 листа	
Оперативни системи	минимум Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2008/2008R2/2012/ 2012R2; 2016; 2019; Linux, Macintosh	
Тежина на хартија	минимум 55-250 гр/м2	
Евиденција, вграден електронски бројчаник	број на копирани/печатени/скенирани страни	
Скенирање на маил и фолдер		
колор скенирање и праќање на сkenови по e-mail		
Читач на магнетни картици		
Количина		7

Напомена:

- Во техничката понуда задолжително да се наведе кој модел е понуден и задолжително да се наведе детален опис за секоја позиција посебно (карактеристики).

Тип 2 – Мултифункционален Колор уред Копир, Печатар, Скенер	Производител	
	Модел / Тип	
Барана конфигурација		Понудена конфигурација
Брзина на печатење/копирање црно/бело и во боја А4	минимум 45 стр/мин	
Брзина на скенирање во боја	минимум 70 стр/мин	
• Брзина на печатење/копирање на прва страна	максимум 4 секунди или побрзо за црно/бело и максимум 6 секунди или побрзо за во боја	
Резолуција на копирање	минимум 600dpi	
Резолуција на печатење	минимум 1200dpi	
Резолуција на скенирање во боја	минимум 1200dpi	
Автоматско двострано печатење/копирање	дуплекс	
Приклучоци	LAN 10/100/1000, USB, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)	
Формат на хартија	A6-A3	
Меморија	минимум 2GB	
Тврд диск	минимум 250 GB HDD	
Касети за влезна хартија со капацитет	минимум 2000 листа	
Мануелна касета	минимум 100 листа	
Автоматски повлекувач на оригинали	минимум 100 листа	
Оперативни системи	минимум Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2008/2008R2/2012/ 2012R2; 2016; 2019; Linux, Macintosh	
Тежина на хартија	минимум 55-250 гр/м2	
Евиденција, вграден електронски бројчаник	број на копирани/печатени/скенирани страни	
Скенирање на маил и фолдер		
колор скенирање и праќање на скенови по e-mail		

Читач на магнетни картици	
Количина	5
Напомена: - Во техничката понуда задолжително да се наведе кој модел е понуден и задолжително да се наведе детален опис за секоја позиција посебно (карактеристики).	

НАПОМЕНА:

Понудувачот во прилог на понудата потребно е да достави технички спецификации (како и соодветни каталози, проспекти, веб локации) на понудените уреди од каде што може да се види дека понудените уреди ги исполнуваат минималните технички спецификации.

Прилог 1 – Образец на понуда

[меморандум на понудувачот]

Врз основа на огласот објавен од страна на Оператор на електропреносниот систем на Република Северна Македонија – Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје, за набавка на услуги: **Изнајмување на мрежни принтери**, со спроведување на поедноставена отворена постапка, и тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

П О Н У Д А

Дел I – Информации за понудувачот

I.1. Име на понудувачот: _____

I.2. Контакт информации

– Адреса: _____

– Телефон: _____

– Факс: _____

– Е-пошта: _____

– Лице за контакт: _____

I.3. Одговорно лице: _____

I.4. Даночен број: _____

I.5. Матичен број: _____

Дел II – Техничка понуда

II.1. Согласно сме да ги понудиме предметните услуги согласно техничката спецификација од тендерската документација.

II.2. Ги прифаќаме рокот, начинот и местото на извршување услугите утврдени во тендерската документација.

Дел III – Финансиска понуда

III.1.1. **Вкупната цена на нашата понуда (вкупната вредност од Excel табелата),** вклучувајќи ги сите трошоци, попусти и увозни царини, без вклучен ДДВ,

изнесува _____ денари / евра (со бројки),
(домашниот понудувач цената ја изразува во денари, а странскиот понудувач во евра)

_____ (со букви).

(странскиот понудувач цената на понудата ја пишува со букви на англиски јазик)

Вкупниот износ на ДДВ изнесува _____ денари.

Во прилог на овој образец на понуда е:

- **Детален приказ на единечните цени по позиции и вкупната цена во Excel формат.**

III.2. Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот и рокот на плаќање утврден во тендерската документација и моделот на договор.

III.3. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација.

III.4. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме одредбите дадени во моделот на договор за јавна набавка.

Место и датум

Одговорно лице*

(потпис)

*Образецот на понудата може да биде потпишан и од лице овластено од одговорното лице

Прилог 2 – Детален приказ на единечните цени по позиции и вкупната цена во Excel формат *

*Деталниот приказ на единечните цени по позиции и вкупната цена во Excel формат се потпишува електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.

Прилог 3 – Изјава за сериозност на понудата

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот _____ [име и презиме на одговорното лице]* врз основа на член 101 став 4 од Законот за јавните набавки, а во својство на одговорно лице на понудувачот _____ изјавувам дека нема да ги преземам дејствијата од став 6 на член 101 од Законот за јавните набавки во постапката која се спроведува по огласот за доделување на договор за јавна набавка број _____ / _____ за набавка на услуги: **Изнајмување на мрежни принтери** објавен од страна на Оператор на електропреносниот систем на Република Северна Македонија – Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје и дека понудата е правно обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на периодот на нејзината важност.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен со последиците од прекршување на оваа изјава, што ќе доведе до издавање на негативна референца од страна на договорниот орган против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава согласно со член 101 став 7 од Законот за јавните набавки.

Место и датум

Одговорно лице**

(потпис)

*Изјавата ја дава одговорното лице на понудувачот [се наведува полното име и презиме на одговорното лице].

**Изјавата се потпишува електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.

Прилог 4 – Изјава за докажување на способноста

ИЗЈАВА

Под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека за _____ [се наведува назив на економскиот оператор] не постојат причини за исклучување од постапката, како и дека во целост ги исполнувам бараните услови за утврдување на способноста наведени во тендерската документација за поедноставената отворена постапка за набавка на услуги: **Изнајмување на мрежни принтери** која се спроведува по оглас бр. _____ [се наведува бројот на огласот] објавен од страна на Оператор на електропреносниот систем на Република Северна Македонија – Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје.

Истовремено изјавувам дека ги имам на располагање сите потребни документи за докажување на исполнувањето на бараните услови, кои ќе му бидат доставени на договорниот орган доколку нашата понуда биде избрана за најповолна.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис) *

*Изјавата се потпишува електронски со користење на квалификуван сертификат за електронски потпис чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.

Прилог 5 – Табели со барани технички податоци *

Тип 1 – Мултифункционален уред Копир, Печатар, Скенер	Производител	
	Модел / Тип	
Барана конфигурација		Понудена конфигурација
Брзина на печатење/копирање А4	минимум 40 стр/мин	
Брзина на скенирање во боја	минимум 70 стр/мин	
• Брзина на печатење/копирање на прва страна	максимум 4 секунди или побрзо	
Резолуција на копирање	минимум 600dpi	
Резолуција на печатење	минимум 600dpi	
Резолуција на скенирање во боја	минимум 600dpi	
Автоматско двострано печатење/копирање	дуплекс	
Приклучоци	LAN 10/100/1000, USB, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)	
Формат на хартија	A6-A3	
Меморија	минимум 2GB	
Тврд диск	минимум 250 GB HDD	
Касети за влезна хартија со капацитет	минимум 2000 листа	
Мануелна касета	минимум 100 листа	
Автоматски повлекувач на оригинали	минимум 110 листа	
Оперативни системи	минимум Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2008/2008R2/2012/ 2012R2; 2016; 2019; Linux, Macintosh	
Тежина на хартија	минимум 55-250 гр/м2	
Евиденција, вграден електронски бројчаник	број на копирани/печатени/скенирани страни	
Скенирање на маил и фолдер		
колор скенирање и праќање на скенови по e-mail		
Читач на магнетни картици		
Количина		7

Напомена:

- Во техничката понуда задолжително да се наведе кој модел е понуден и задолжително да се наведе детален опис за секоја позиција посебно (карактеристики).

Тип 2 – Мултифункционален Колор уред Копир, Печатар, Скенер	Производител	
	Модел / Тип	
Барана конфигурација		Понудена конфигурација
Брзина на печатење/копирање црно/бело и во боја А4	минимум 45 стр/мин	
Брзина на скенирање во боја	минимум 70 стр/мин	
• Брзина на печатење/копирање на прва страна	максимум 4 секунди или побрзо за црно/бело и максимум 6 секунди или побрзо за во боја	
Резолуција на копирање	минимум 600dpi	
Резолуција на печатење	минимум 1200dpi	
Резолуција на скенирање во боја	минимум 1200dpi	
Автоматско двострано печатење/копирање	дуплекс	
Приклучоци	LAN 10/100/1000, USB, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)	
Формат на хартија	A6-A3	
Меморија	минимум 2GB	
Тврд диск	минимум 250 GB HDD	
Касети за влезна хартија со капацитет	минимум 2000 листа	
Мануелна касета	минимум 100 листа	
Автоматски повлекувач на оригинали	минимум 100 листа	
Оперативни системи	минимум Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2008/2008R2/2012/ 2012R2; 2016; 2019; Linux, Macintosh	
Тежина на хартија	минимум 55-250 гр/м2	
Евиденција, вграден електронски бројчаник	број на копирани/печатени/скенирани страни	
Скенирање на маил и фолдер		
колор скенирање и праќање на скенови по e-mail		

Читач на магнетни картици	
	Количина
	5
Напомена: - Во техничката понуда задолжително да се наведе кој модел е понуден и задолжително да се наведе детален опис за секоја позиција посебно (карактеристики).	

*** Табелите со пополнети технички податоци задолжително треба да се достават потпишани електронски заедно со понудата**

Прилог 6 – МОДЕЛ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА *

Склучен во Скопје во 2020 година, помеѓу

Договорни страни:

1. **Оператор на електропреносниот систем на Република Северна Македонија – Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост Скопје**, ул. Максим Горки бр.4 Скопје, застапувано од генералниот директор Kushtrim Ramadani, како набавувач, во понатамошниот текст Договорен орган, од една страна и

2. _____, ул. _____, застапувано од одговорното лице _____, како добавувач, во понатамошниот текст Носител на набавката, од друга страна.

Предмет на договорот

Член 1

Предмет на овој договор е јавна набавка на услуги: **Изнајмување на мрежни принтери** во согласност со тендерската документација, техничките спецификации и понудата на Носителот на набавката по спроведена постапка за јавна набавка на Договорниот орган со број на оглас **00/2020**.

Основ на договорот

Член 2

Основ на овој договор е спроведена постапка за јавна набавка на Договорниот орган со број на оглас **00/2020**.

Понудата на Носителот на набавката, тендерската документација и техничките спецификации по јавната набавка на Договорниот орган број на оглас **00/2020** се составен и интегрален дел на овој договор.

Носителот на набавката е врзан за понудата, тендерската документација и техничките спецификации и истите се во важност за целото времетраење на овој договор.

Количини и единечни цени

Член 3

Количините и цените на услугите предмет на овој договор, на паритет ДДП (според ИНКОТЕРМС 2010) во Дирекција на Договорниот орган на ул. Максим Горки бр. 4 Скопје, во **денари/евра**, се:

Ред Бр.	Опис	Единечна цена без ДДВ	ДДВ
1	Единечна цена за 1 (една) копија/печатена страна А4 формат црно/бела		
ВКУПНО:			

Единечната цена се однесува за испечатена/копирана 1 страница А4 формат црно/бела.

Во цената за една страна печатење/копирање, се вклучени сите трошоци за изнајмување на опремата, за испорака и инсталација на опремата, одржување на функционалноста на опремата со вклучени оригинални резервни делови, тонери, сите транспортни трошоци и обука на вработените.

Цената за печатење/копирање на останатите формати различни од А4 ќе се одредува на следниов начин:

- При печатење А3 формат на хартија, бројот на копии/печатења ќе се пресмета како двоен број на страни од формат А4.
- При печатење/копирање на формат на хартија помал од А4 формат цената на чинење ќе биде иста како и печатење/копирање на А4 формат.
- Цената за испечатена/копирана 1 страница во боја ќе се пресмета како пет пати поголема од цената на испечатена/копирана 1 црно/бела страница од соодветниот формат.
- Цената на скенирана страница е трипати помала од цената на печатена страница во црно/бела за А4 формат.

Единечните цени од став 1 на овој член се фиксни за цело времетраење на овој договор и истите не подлежат на измени до крајот на неговото исполнување.

Во цената се вклучени сите трошоци.

Цените се пресметани со соодветно намалување кое е еднакво на процентот на намалување на цената на првичната понуда (пред електронската аукција) и цената на последната понуда (по завршување на електронската аукција) во висина од _____%.

Вредност на договорот

Член 4

Вкупната вредност на овој договор е планираната вредност на Договорниот орган за набавка на овој вид на услуги и изнесува:

- вкупно без ДДВ	000.000,00 денари
- ДДВ 18%	00.000,00 денари
Вкупно со ДДВ	000.000,00 денари

Со зборови: _____ денари, со вклучен ДДВ.

Вкупната вредност е фиксна за цело времетраење на овој договор и истата не подлежи на измени до крајот на неговата реализација.

Во вкупната цена се вклучени сите трошоци.

Договорниот орган не е во обврска во целост да ја реализира вкупната вредност на овој договор.

Времетраење на договорот

Член 5

Овој договор се склучува за определен временски период, сметано од денот на неговото потпишување од двете страни, па се до исполнувањето на предметот на договорот, но не подолго од 24 (дваесетичетири) месеци од денот на неговото склучување.

Права и обврски на договорните страни

Член 6

Правата и обврските на договорните страни кои произлегуваат од овој договор стапуваат во сила од денот на потпишувањето на договорот од двете договорни страни.

Двете страни се должни да ги извршуваат своите обврски и се одговорни за нивно исполнување.

Носителот на набавката се обврзува услугите – предмет на овој договор да ги извршува во се согласно условите и барањата од техничките спецификации по спроведена постапка за јавна набавка на Договорниот орган со број на оглас **00/2020**.

Носителот на набавката е должен при извршувањето на обврската да постапува со внимание на добар стопанственик и со внимание на добар стручњак.

Двете страни се должни да се воздржуваат од постапките со кои можат на другата страна да му предизвикаат штета.

Економскиот оператор/Носителот на набавката треба да обезбеди високо ниво на квалитет на копијата – текстот и/или скенираните цртежи и/или копии, односно текстот да биде јасно читлив без прекинати за да не дојде до негово погрешно толкување, а цртежите и скенираните (проекти, планска документација и сл.) да бидат целосни, јасни и компактни.

Обезбедувањето на хартијата за печатење е обврска на Договорниот орган (АД МЕПСО) и истата треба да биде со соодветен квалитет.

Гаранција на уредот, потрошниот материјал, транспортот, резервните делови, како и одржувањето на уредот подлежат на терет на Носителот на набавката.

Уредите треба да бидат квалитетни, функционални и исправни за целото времетраење на договорот. Потрошниот материјал кој што треба да го користат уредите треба да биде оригинален, за квалитетна испечатена копија и да биде ист бренд како понудените уреди.

Под потрошен материјал се подразбира:

- Тонери
- Фотокондуктори
- Фузери (печки)
- Трансфер ролери (гумички)

Носителот на набавката е должен да ги преземе празните тонери и останатиот искористен потрошен материјал.

По истекот на договорот, Носителот на набавката е должен да ги преземе назад апаратите.

Рок, начин и место на испорака

Член 7

Носителот на набавката е должен услугите предмет на договорот да ги изврши на начин и под услови како што е дефинирано во техничките спецификации.

Носителот на набавката е должен услугите кои се предмет на договорот да ги испорака и инсталира во рок од 30 (триесет) дена од денот на потпишување на договорот од двете договорни страни во Дирекција на Договорниот орган на ул. Максим Горки бр. 4 Скопје.

Записник за извршени услуги се изготвува од први до петти во месецот за претходниот месец, врз основа на извештаи извадени од уредите за принтаните / фотокопираните и скенирани страници. Записникот треба да биде потпишан од страна на овластено лице за спроведување на договорот од МЕРСО АД како и од овластен претставник на Носителот на набавката. Врз основа на тој записник еднаш месечно Носителот на набавката доставува фактура за наплата за услуги извршени во претходниот месец.

Договорниот орган ги задолжува и овластува лицата _____ и _____ да ја следат реализацијата на овој договор.

Начин и рок на плаќање

Член 8

Начинот на плаќање ќе биде вирмански или со дознака (важи за странски понудувач) на месечна основа за извршени услуги во претходниот месец, во рок 30 (триесет) дена од денот на приемот на фактурата во архивата на договорниот орган придружена со примерок од записникот за извршени услуги потпишан од овластените лица на двете договорни страни.

Носителот на набавката фактурата, поткрепена со примерок од записникот за извршени услуги потпишан од овластените лица на двете договорни страни, ја доставува до Договорниот орган на следната адреса: АД МЕРСО, ул. Максим Горки бр.4, 1000 Скопје, Сектор за финансиски работи, Оддел за комерцијални работи, со назначување на бројот и датумот на договорот, како и количини и единечни и вкупни цени, со посебно искажан ДДВ.

Договорниот орган го задржува правото да ја врати фактурата-ситуацијата доколку не е комплетна и да поднесе рекламација на пресметката на фактурата во рок од 8 дена, сметано од денот на приемот на фактурата.

Обука

Член 9

Носителот на набавката мора да направи обука на вработените за користење на опремата, да достави прирачници за корисници, како и да изврши напредна обука за информатичките лица во рок од пет дена од инсталирањето на опремата.

Техничка поддршка

Член 10

Носителот на набавката треба да овозможи техничка поддршка и тоа:

- а) Телефон за поддршка во период 8:00 – 16:00;
- б) Известување за проблем преку телефон (мобилен и фиксен) и/или e-mail (достапност во период 8:00 – 16:00)
- в) Интервенција на лице место за отстранување на проблемот/дефектот на опремата во рок од најмногу до 2 работни часа. Времето за отклонување на дефектот се смета од моментот на пријава за дефект преку телефонот за поддршка или e-маил.

Носителот на набавката треба да обезбеди редовен превентивен сервис на уредите.

Носителот на набавката мора да ги има на складиште сите потребни оригинални резервни делови и оригинални тонери, кој ќе овозможат континуирано функционирање на опремата.

Во случај на дефект на уредот, кој дефект е од посериозен карактер и не може да се сервисира во роковите наведени погоре, Носителот на набавката треба да изврши замена со соодветен апарат. Дефектот не треба да е причина за застој во работењето на локацијата каде е уредот. Во случај на замена со нов апарат, Носителот на набавката има за обврска да направи инсталација на драјверите на сите компјутери кои печатат на тој уред.

Гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот

Член 11

Носителот на набавката е должен веднаш, а најдоцна во рок од 7 дена од денот на потпишувањето на договорот, да му достави на Договорниот орган банкарска гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот во висина од 5% од вкупната вредност на договорот без ДДВ.

Гаранцијата се доставува во вид на банкарска гаранција во писмена форма. Сите трошоци и провизии при обезбедувањето и проследувањето на банкарската гаранција се на терет на налогодавачот. Гаранцијата треба да биде поднесена во оригинална форма. Копии не се прифаќаат.

Гаранцијата треба да биде неотповиклива, безусловна и платива на прв писмен повик.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот мора да има рок на важност за цело времетраење на договорот.

Банкарската гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот ќе биде во валутата на која гласи договорот.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот се доставува во определениот рок, и тоа: по пошта, преку една од банките на корисникот или лично на лицето за контакт за комерцијалниот дел од точка 1.2.2 од тендерската документација.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот ќе биде наплатена доколку Носителот на набавката не исполни некоја од обврските од договорот за јавна набавка во рокот на стасаноста, за што Договорниот орган писмено ќе го извести Носителот на набавката.

Доколку договорот за јавна набавка е целосно реализиран согласно договореното, банкарската гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот Договорниот орган му ја враќа на Носителот на набавката во рок од 14 дена од целосното реализирање на договорот.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот Договорниот орган му ја враќа на Носителот на набавката лично во седиштето на Договорниот орган или по пошта на негово писмено барање.

Виша сила

Член 12

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна за неисполнување на овој договор до кое би дошло заради виша сила.

Ако една од договорните страни е спречена во исполнувањето на своите обврски заради виша сила, таа е должна да ја известува другата страна, со наведување на причините за вишата сила и по можност обезбедување на соодветен доказ.

По отстранување на вишата сила договорот може да се реализира по потреба со заеднички прифатено дополнување или да се раскине договорно.

Подизведување и подизведувачи

Член 13

Носителот на набавката може, за време на извршувањето на договорот за јавна набавка, од Договорниот орган да побара:

- промена на подизведувачите за оној дел од договорот кој претходно го отстапи на подизведувачи,

- воведување еден или повеќе нови подизведувачи чиј вкупен удел не смее да надмине 30% од вредноста на договорот, без вклучен ДДВ, без оглед дали претходно отстапил дел од договорот на подизведувачи или не,

- преземање на извршувањето на дел од договорот за јавна набавка кој претходно го дал на подизведувач.

Во случај на вклучување нови подизведувачи, Носителот на набавката, заедно со барањето, ги обезбедува податоците и документите од точка 4.4 од тендерската документација.

Договорниот орган нема да го одобри барањето на Носителот на набавката:

- доколку Носителот на набавката во постапката за јавна набавка ја користел способноста на подизведувачот кој го менува, а новиот подизведувач не ги исполнува истите услови или постојат причини за исклучување,

- ако Носителот на набавката во постапката за јавна набавка ја користел способноста на подизведувачот за да ја докаже својата способност, а самиот Носител на набавката не ги исполнува тие услови или ако тој дел од договорот е веќе извршен.

Договорниот орган може да го одбие предлогот за замена на подизведувач, односно вклучување нов подизведувач, доколку тоа може да влијае на непреченото изведување или завршување на работите.

За одбивањето на подизведувачот, Договорниот орган го известува Носителот на набавката во рок од десет дена од денот на приемот на барањето.

Директното плаќање на подизведувачот е задолжително за Договорниот орган и за Носителот на набавката доколку подизведувачот побарал директно плаќање согласно со условите од Законот за јавните набавки, при што:

- подизведувачот приложува согласност врз основа на која обврските на Носителот на набавката ќе ги покрие Договорниот орган,

- Носителот на набавката, во прилог на неговата фактура ги приложува фактурите на подизведувачот кои претходно ги одобрил.

Договорниот орган ќе бара од Носителот на набавката да му достави писмена изјава од подизведувачот, дека подизведувачот е исплатен за извршените услуги, во рок од 60 дена од денот на исплаќање на фактурата од страна на Договорниот орган на Носителот на набавката.

Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на договорот за јавна набавка, без оглед на бројот на подизведувачите.

Раскинување и санкции за прекршување на договорот

Член 14

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска другата договорна страна може да бара исполнување на обврската или да го раскине договорот без отказан рок.

Договорната страна која поради неисполнување на договорните обврски бара продолжување на исполнување на обврската или раскинување на договорот, должна е тоа да и го соопшти на другата договорна страна без одлагање, по писмен пат.

Кога Носителот на набавката ќе задоцни со реализацијата на овој договор во определениот рок, Договорниот орган преку овој договор и без дополнително писмено изветување, му определува дополнителен примерен рок од 10 дена, за исполнување на обврската, за што се определува договорна казна за задоцнување во висина од 0,50% од вкупната вредност на овој договор за секој ден задоцнување, но не повеќе од 5% од вкупната вредност на овој договор, без ДДВ. Евентуалната договорната казна ќе се наплати со намалување на износот за плаќање по фактурата на Носителот на набавката.

Кога Носителот на набавката нема да ја исполни својата обврска за реализација на овој договор и во дополнително определениот рок согласно ставот 3 од овој член, или нема да исполни било која друга обврска по овој договор, или Договорниот орган го раскине договорот по вина на Носителот на набавката, Договорниот орган ја наплаќа гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот.

Договорниот орган го задржува правото да бара и надомест на штета што би ја претрпел поради тоа, согласно Законот за облигационите односи.

Решавање на спорови

Член 15

Двете страни се согласни сите евентуални спорови и недоразбирања кои би произлегле од овој договор, да ги решаваат во духот на добрите деловни обичаи со меѓусебно договарање.

Доколку тоа не е можно, спорот ќе го решава стварно и месно надлежниот суд во Скопје.

Корупциско или измамничко однесување

Член 16

Договорните страни се согласни да ги применат највисоките стандарди за етичко и законито однесување за време на реализацијата на овој договор.

Преодни и завршни одредби

Член 17

Составен и интегрален дел на овој договор се следните прилози, и тоа:

- Тендерската документација,
- Техничките спецификации и
- Понудата на Носителот на набавката.

Сите права, обврски и одговорности кои произлегуваат за договорните страни, а кои не се наведени во договорот соодветно ќе се применуваат одредбите содржани во прилозите (наведени во став 1 на овој член) кои се составен и интегрален дел на овој договор.

Член 18

За се што не е предвидено со овој договор ќе се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи и другите позитивни законски прописи во Р. Македонија.

Член 19

Измени и дополнувања на договорот може да се вршат со заедничка согласност на двете договорни страни по писмен пат.

Договорот може да се менува со Анекс само во согласност со одредбите на Законот за јавните набавки и тендерската документација.

Член 20

Овој договор е склучен во 6 (шест) истоветни примероци, 4 (четири) за Договорниот орган и 2 (два) за Носителот на набавката.

ДОГОВОРЕН ОРГАН
АД МЕПСО
Генерален директор

Kushtrim Ramadani

НОСИТЕЛ НА НАБАВКАТА

Управител

Нннннннн Ннннннннннн

** Моделот на договор за јавна набавка задолжително треба да се достави потпишан електронски заедно со понудата*